



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Број _____

_____ година

ДОГОВОР
за стипендија на ученици Роми од прва категорија

Склучен на ден _____ година, помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА со седиште на ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје, преставувано од министерката Мила Царовска (во натамошниот текст: **давател на стипендија**), од една страна и

2. _____ ученик во _____ година
(име на ученикот, име на родител/старател, презиме)

во _____
(назив на средното училиште)

во учебната 2021/2022 година со адреса на живеење ул. _____ бр. _____

во _____, од друга страна како **корисник на стипендија**.

Член 1

Предмет на овој договор е доделување на стипендија за ученик од ромската заедница кој е запишан во јавните или приватните средни училишта во Република Северна Македонија согласно Конкурс за доделување стипендии на ученици Роми од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2021/22 бр.19-11569/2 од 04.08.2021 година (во натамошниот текст: Конкурсот), утврдување на износот на стипендијата и регулирање на правата и обврските на договорните страни.

Член 2

На корисникот на стипендијата за учебната 2021/2022 година му се доделува стипендија од **прва категорија**.

Член 3

Давателот на стипендијата за учебната 2021/2022 година на корисникот на стипендијата му обезбедува стипендија во месечен износ од **2.200,00 денари**, за периодот додека трае наставната година.

Член 4

Во периодот на стипендирањето, корисникот на стипендијата се обврзува:

- Редовно да ја запишува наредната година на образование;
- Да ја заврши наставната година заклучно со 31 август 2022 година;
- Да достави свидетелство/диплома за завршена година или образование најдоцна до 15 септември 2022 година;
- Редовно да ја посетува наставата (освен во случај кога отсуството ќе биде оправдано од здравствени причини со приложување на соодветна документација до училиштето);
- Да ги извршува задачите и да ги реализира активностите кои ќе му бидат доделени од страна на Министерството за образование и наука;
- Да настојува на зголемување на неговиот/најзиниот општ успех од оцените;
- Да соработува со тимот од Министерството за образование и наука и да ги направи достапни информациите врзани за стипендиите и образованието;
- Навремено да го извести Министерството за образование и наука за сите евентуални промени во врска со неговиот/нејзиниот статус на ученик (префрлување во друго училиште, преселба, откажување од школувањето, промена на контакт итн.).

Член 5

Давателот на стипендијата може да го раскине договорот доколку корисникот на стипендијата не ги исполнува обврските од член 4 на овој Договор.

Член 6

Во случај на спор по овој Договор, спорот ќе го решава надлежниот суд во Скопје.

Член 7

Овој Договор влегува во сила со денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

Член 8

Договорот е составен во 3 (три) еднакви примероци, од кои еден за корисникот, а два за давателот на стипендијата.

КОРИСНИК НА СТИПЕНДИЈАТА

**ДАВАТЕЛ НА СТИПЕНДИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
МИНИСТЕРКА,
Мила Царовска**

(име и презиме)

(име и презиме на родител/старател)

Изготвил	: Арабела Иљаз
Контролирал	: Фелиз Незир Емин
Одобрил	: Лидија Михајловска
Согласен	: Анастасија Трајковска